



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

Службен гласник на
Општина Пехчево

Среда 03 февруари 2016 год.

Уредува:

Излегува по потреба
Гласникот е бесплатен

Бр.01

ПЕХЧЕВО

Год.2016

Стручна служба при
Општина Пехчево
тел. (033)441-321

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на актите од Советот на општина Пехчево

Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 29.01.2016 година, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа:

1. Одлука за назначување на членови на Управен одбор при ОУМБ “Кочо Рацин” – Пехчево;
2. Одлука за назначување на членови на Училишниот одбор при ООУ “Ванчо Китанов” – Пехчево;
3. Одлука за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП “Комуналец” за покачување на цена на услуга, ископ на гроб и погребување на умрено лице во општина Пехчево;
4. Одлука за давање на согласност на дополнувањето на годишниот план за јавни набавки на ЈКП “Комуналец”, Пехчево за 2015 година;
5. Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈКП “Комуналец” за 2016 година;
6. Одлука за усвојување на Годишниот план за јавни набавки на ЈКП “Комуналец” за 2016 година;
7. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ЈКП “Комуналец” за 2016 година;
8. Одлука за давање на согласност на изменувањето и дополнувањето на Статутот на ЈКП “Комуналец” – Пехчево;
9. Одлука за давање на согласност на изменувањето и дополнувањето на финансискиот план на ЈКП “Комуналец” за 2016 година;
10. Одлука за усвојување на Изменувањето и дополнувањето на Урбанистичкиот план вон населено место за туристички локалитет “Равна Река”- општина Пехчево;
11. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за енергетска ефикасност за 2015 година;
12. Одлука за усвојување на Годишниот план за енергетска ефикасност за 2016 година;
13. Одлука за усвојување на Програмата за зимско одржување на улици и патишта во општина Пехчево за сезона 2015/2016 година.

Број 09-156/1
01.02.2016 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување одлуката за назначување на членови на Управен одбор при ОУМБ “Кочо Рацин” - Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за за назначување на членови на Управен одбор при ОУМБ “Кочо Рацин” – Пехчево, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 29.01.2016 година.

*Број 09-156/1
01.02.2016 год.
Пехчево*

*Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.*

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 26 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 29.01.2016 година донесе:

О Д Л У К А

**за разрешување и именување на членови на Управен одбор
при ОУМБ „Кочо Рацин” -Пехчево**

Член 1

Златко Стаменковски и Марија Ризовски се разрешуваат од должноста членови на Управен одбор при ОУМБ „Кочо Рацин” -Пехчево поради истек на мандатот.

За нови членови на Управен одбор при ОУМБ „Кочо Рацин” -Пехчево се именуваат:

- Габриела Костадинова
- Јасмина Пандова

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево” .

*Број 08-154/1
01.02.2015год.
Пехчево*

*Совет на Општина Пехчево
Прејседател,
Стојче Стефановски с.р*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување одлуката за назначување на членови на Училишниот одбор при ООУ “Ванчо Китанов” – Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за назначување на членови на Училишниот одбор при ООУ “Ванчо Китанов” – Пехчево, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 29.01.2016 година.

*Број 09-156/1
01.02.2016 год.
Пехчево*

*Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.*

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 26 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 29.01.2016 година донесе:

О Д Л У К А
за разрешување и именување на членови на Училишен одбор
при ООУ „Ванчо Китанов” -Пехчево

Член 1

Влатко Таковски и Николчо Јовчев се разрешуваат од должноста членови на Училишен одбор при ООУ „Ванчо Китанов” -Пехчево поради истек на мандатот.

За нови членови на Училишен одбор при ООУ „Ванчо Китанов” -Пехчево се именуваат:

- Владимир Капушевски
- Александра Тодоровска

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево” .

Број 08-153/1
01.02.2016год.
Пехчево

Совейќ на Ойштината Пехчево
Прейседајќел,
Стојче Стефановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП “Комуналец” за покачување на цена на услуга, ископ на гроб и погребување на умрено лице во општина Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП “Комуналец” за покачување на цена на услуга, ископ на гроб и погребување на умрено лице во општина Пехчево, што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 29.01.2016 година.

Број 09-156/1
01.02.2016 год.
Пехчево

Градоначалник на
Ойштината Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 25 од Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/09 и 05/14),Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 29.01.2016 година донесе:

О Д Л У К А

за давање на согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈКП Коминалец, Пехчево за покачување на услугата,
ископ на гроб и погребување на умрено лице во Општина Пехчево

Член 1

Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈКП Комуналец – Пехчево бр.02-690/1 од 11.11.2015 година, за покачување на цена на услугата, ископ на гроб и погребување на умрено лице во Општина Пехчево.

Член 2

Одлуката за висината на цена на услугата, ископ на гроб и погребување на умрено лице во општина Пехчево е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево”.

Број 08-152/1
01.02.2016 година
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на одлуката за давање на согласност на дополнувањето на Годишниот план за јавни набавки на ЈКП “Комуналец”, Пехчево за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за давање на согласност на дополнувањето на Годишниот план за јавни набавки на ЈКП “Комуналец”, Пехчево за 2015 година, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 29.01.2016 година.

Број 09-156/1
01.02.2016 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 25 од Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 29.01.2016 година донесе:

ОДЛУКА

за давање на согласност на дополнувањето на Годишниот план за јавни набавки за 2015 година на ЈКП Комуналец, Пехчево

Член 1

Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево дава согласност на дополнувањето на Годишниот план за јавни набавки на ЈКП Комуналец, Пехчево бр.01-642/1 од 02.11.2015 година.

Член 2

Дополнувањето на годишниот план за јавни набавки на ЈКП Комуналец, Пехчево е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево”.

Број 08-150/1
01.02.2016 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на одлуката за усвојување на Програмата за работа на ЈКП “Комуналец” за 2016 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Програмата за работа на ЈКП “Комуналец” за 2016 година што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 29.01.2016 година.

Број 09-156/1
01.02.2016 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа ба член 20 од Законот за платен промет(, Службен весник на РМ,, 113/07...11/12, член 36 став 1 точка 3 од Законот за Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 алинеја 27 од Статутот на општина Пехчево(Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/2009 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 29.01.2016 година донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на програмата за работа на ЈКП „Комуналец,-Пехчево, за 2016 година

Член 1

Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата работа на ЈКП „Комуналец,-Пехчево за 2016 година.

Член 2

Програмата за работа на ЈКП „Комуналец,-Пехчево за 2016 година е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на општина Пехчево”.

Број 08-151/1
01.02.2016 год.
Пехчево

Советѝ на Ойшѝина Пехчево
Претседатѝел,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за усвојување на Финансискиот план на ЈКП “Комуналец” за 2016 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Финансискиот план на ЈКП “Комуналец” за 2016 година, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 29.01.2016 година.

Број 09-156/1
01.02.2016 год.
Пехчево

Градоначалник на
Ойшѝина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 алинеја 27 од Статутот на општина Пехчево(Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/2009 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 29.01.2016 година донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на Финансискиот план на ЈКП „Комуналец,-Пехчево, за 2016 година

Член 1

Советот на општина Пехчево го усвојува Финансискиот план на на ЈКП „Комуналец,-Пехчево за 2016 година.

Член 2

Финансискиот план на ЈКП „Комуналец,-Пехчево за 2016 година е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на општина Пехчево”.

Број 08-148/1
01.02.2016 год.
Пехчево

Советѝ на Ойшѝина Пехчево
Претседатѝел,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за усвојување на Годишниот план за јавни набавки на ЈКП “Комуналец” за 2016 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Годишниот план за јавни набавки на ЈКП “Комуналец” за 2016 година, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 29.01.2016 година.

*Број 09-156/1
01.02.2016 год.
Пехчево*

*Градоначалник на
Општина Пехчево
Изгор Поповски с.р.*

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 25 од Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 29.01.2016 година донесе:

О Д Л У К А

**за давање на согласност на годишниот план за јавни набавки на
ЈКП Комуналец, со бр. 01 - 728/1 од 04.12.2015 година**

Член 1

Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево дава согласност на Годишниот план за јавни набавки на ЈКП Комуналец – Пехчево за 2016 година.

Член 2

Годишниот план за јавни набавки на ЈКП Комуналец со бр. 01 – 728/1 од 04.12.2015 година е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево” .

*Број 08-149/1
01.02.2016 год.
Пехчево*

*Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување одлуката за давање на согласност на изменувањето и дополнувањето на Статутот на ЈКП “Комуналец” – Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за давање на согласност на изменувањето и дополнувањето на Статутот на ЈКП “Комуналец” – Пехчево, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 29.01.2016 година.

*Број 09-156/1
01.02.2016 год.
Пехчево*

*Градоначалник на
Општина Пехчево
Изгор Поповски с.р.*

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 25 од Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 29.01.2016 година донесе:

О Д Л У К А
за давање на согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈКП Коминалец - Пехчево

Член 1

Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево дава согласност на одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈКП Комуналец – Пехчево.

Член 2

Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈКП Комуналец со бр.01-786/1 од 05.01.2016 година, е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево” .

Број 08-146/1
01.02.2016 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување одлуката за давање на согласност на изменувањето и дополнувањето на финансискиот план на ЈКП “Комуналец” за 2016 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за давање на согласност на изменувањето и дополнувањето на финансискиот план на ЈКП “Комуналец” за 2016 година, што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 29.01.2016 година.

Број 09-156/1
01.02.2016 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 алинеја 27 од Статутот на општина Пехчево(Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/2009 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 29.01.2016 година донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на дополнувањето на Финансискиот план на ЈКП „Комуналец,,-Пехчево, за 2016 година

Член 1

Советот на општина Пехчево го усвојува дополнувањето на Финансискиот план на на ЈКП „Комуналец,,-Пехчево за 2016 година.

Член 2

Дополнувањето на Финансискиот план на ЈКП „Комуналец,-Пехчево за 2016 година е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на општина Пехчево“.

Број-08- 147/1
01.02.2016 година
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување одлуката за усвојување на Изменувањето и дополнувањето на Урбанистичкиот план вон населено место за туристички локалитет “Равна Река”- општина Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Изменувањето и дополнувањето на Урбанистичкиот план вон населено место за туристички локалитет “Равна Река”- општина Пехчево, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 29.01.2016 година.

Број 09-156/1
01.02.2016 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.199/14,44/15, 193/15), член 22 став 1 и член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1, точка 6, од Статутот на Општина Пехчево, (Службен гласник на Општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), а согласно завршната Согласност на нацрт планот од Министерството за транспорт и врски, со бр. 24-520/1 од 13.01.2016 год, Советот на Општина Пехчево на седницата одржана на 29.01.2016 год, донесе:

ОДЛУКА

за донесување на Изменување и дополнување на УПВНМ за туристички локалитет „Равна Река” - Општина Пехчево,

Член 1

СЕ ДОНЕСУВА Изменување и дополнување на УПВНМ за туристички локалитет „Равна Река” - Општина Пехчево, со граници на опфатот:

На север границата започнува покрај постојниот рибарник со објект за мрестење на рибите (сопственост на физичко лице), продолжува покрај реката Брегалница (во овој дел се вика Равна река и ја тангира истата наспроти течението), продолжува покрај м.в. Загазо и се движи покрај парцелата со КП 3638, КП 3630, КП 3629 (тоа е постојниот мотел “Идила” со веќе легално изграден рибарник и други пратечки објекти), продолжува покрај КП 3539, КП 3533, КП 3530 И КП 3531, продолжува покрај постојниот пат, поминува покрај КП 1805/1, КП И КП 1805/2, продолжува кон исток покрај КП 3497 и КП 3493 се до локацијата на постојни бараки.

На исток границата продолжува покрај реката, го опфаќа просторот наречен “Банцик” на кој постои еден објект кој моментално не е во функција, но порано функционираше како пила на за груба обработка на дрво.

На југ границата продолжува покрај м.в. “Бајрев чукар”, се движи покрај течението на реката Брегалница, минува покрај КП 3518, КП 3517 и КП 3513, се движи кон југ покрај КП 3543, КП 3502, КП 3627, КП 3639/1, КП 3632/2 и КП 3642, до влезот на локацијата на мотелот “Идила”, продолжува покрај течението на реката Брегалница се до локацијата на другиот рибарник, од каде опфатот и започнува до западниот дел на опфатот на планот.

На југо - западната страна од локалитетот, на патот од Пехчево и Берово, граничи со рибарник во сопственост на поранешен “Југо тутун” - Пехчево. помеѓу ул. “Постоечка 3”, ул. “Новопредвидена 5”, Новопредвидена 1, и дел од Регионален пат Р-1310, граници на урбанистички парцели 1.209 и 1.229.

Со површина на плански опфат од 44.70ха.

Член 2

Урбанистичкиот план од став 1 на оваа одлука е изработен според содржината дадена во текстуалниот дел на планот и графичките прилози кои се составен дел на планот.

Член 3

Се задолжува Изработувачот на планот во рок од 15 дена по добивањето на Одлуката за донесување на Изменување и дополнување на УПВНМ за туристички локалитет „Равна Река” - Општина Пехчево, да предаде седум финални еднообразни примероци од планот на Општина Пехчево, во хартриена копија и една копија во електронска форма.

Член 4

Советот на Општина Пехчево како носител на планот, ќе задржи еден примерок од планот, еден примерок заверен ќе достави до Министерството за транспорт и врски, а останатите пет ќе ги достави до Одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина при Општина Пехчево, во нивна понатамошна надлежност и за негово спроведување.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник” на Општина Пехчево.

Број 08-145/1
01.02.2016 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување одлуката за усвојување на Годишниот извештај за енергетска ефикасност за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Годишниот извештај за енергетска ефикасност за 2015 година, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 29.01.2016 година.

Број 09-156/1
01.02.2016 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15, член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 30 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 29.01.2016 година донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишниот извештај за енергетска ефикасност на општина
Пехчево за 2015 година

Член 1

Советот на општина Пехчево го усвои Годишниот извештај за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2015 година.

Член 2

Годишниот извештај за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2015 година е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево.

*Број 08-143/1
01.02.2016 год.
Пехчево*

*Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување одлуката за усвојување на Годишниот план за енергетска ефикасност за 2016 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Годишниот план за енергетска ефикасност за 2016 година, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 29.01.2016 година.

*Број 09-156/1
01.02.2016 год.
Пехчево*

*Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р*

Врз основа на член 36 став 1 точка 15, член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 30 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 29.01.2016 година донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишниот план за енергетска ефикасност на општина
Пехчево за 2016 година

Член 1

Советот на општина Пехчево го усвои Годишниот план за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2016 година.

Член 2

Годишниот план за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2016 година е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево

*Број 08-144/1
01.02.2016 год.
Пехчево*

*Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување одлуката за усвојување на Програмата за зимско одржување на улици и патишта во општина Пехчево за сезона 2015/2016 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Програмата за зимско одржување на улици и патишта во општина Пехчево за сезона 2015/2016 година што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 29.01.2016 година.

*Број 09-156/1
01.02.2016 год.
Пехчево*

*Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.*

Врз основа на член 36 став 1 точка 15, член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 30 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 29.01.2016 година донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Програмата за зимско одржување на улици и патишта во општина Пехчево за сезона 2015/2016 година

Член 1

Советот на општина Пехчево ја усвои Програмата за зимско одржување на улици и патишта во општина Пехчево за сезона 2015/2016 година.

Член 2

Програмата за зимско одржување на улици и патишта во општина Пехчево за сезона 2015/2016 година е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево.

*Број 08-142/1
01.02.2016 година
Пехчево*

*Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.*

СОДРЖИНА:

-
-
- Одлука за назначување на членови на Управен одбор при ОУМБ “Кочо Рацин” – Пехчево.....2
 - Одлука за назначување на членови на Училишниот одбор при ООУ “Ванчо Китанов” – Пехчево.....3
 - Одлука за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП “Комуналец” за покачување на цена на услуга, ископ на гроб и погребување на умрено лице во општина Пехчево.....3
 - Одлука за давање на согласност на дополнувањето на годишниот план за јавни набавки на ЈКП “Комуналец”, Пехчево за 2015 година.....4
 - Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈКП “Комуналец” за 2016 година.....5
 - Одлука за усвојување на Годишниот план за јавни набавки на ЈКП “Комуналец” за 2016 година.....5
 - Одлука за усвојување на Финансискиот план на ЈКП “Комуналец” за 2016 година.....6
 - Одлука за давање на согласност на изменувањето и дополнувањето на Статутот на ЈКП “Комуналец” – Пехчево.....7
 - Одлука за давање на согласност на изменувањето и дополнувањето на финансискиот план на ЈКП “Комуналец” за 2016 година.....7
 - Одлука за усвојување на Изменувањето и дополнувањето на Урбанистичкиот план вон населено место за туристички локалитет “Равна Река”- општина Пехчево.....8
 - Одлука за усвојување на Годишниот извештај за енергетска ефикасност за 2015 година.....9
 - Одлука за усвојување на Годишниот план за енергетска ефикасност за 2016 година.....10
 - Одлука за усвојување на Програмата за зимско одржување на улици и патишта во општина Пехчево за сезона 2015/2016 година.....11